



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 12 јуни 2001  
Скопје

Број 45

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува  
7.800 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

883.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

### У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Се отповикува

I

Д-р Срѓан Керим, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 16/12-294  
6 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

884.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

### У К А З ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Се поставува

I

Г-дин Горан Рафајловски, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 17/12-295  
6 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

885.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

### У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

Се отповикува

I

Д-р Софија Тодорова, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 18/12-296  
6 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

886.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

### У К А З ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

Се поставува

I

Г-дин Мартин Тренивски, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 19/12-297  
6 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

887.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

### У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Се отповикува

I

Г-дин Димитар Мирчев, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Љубљана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 20/12-304  
8 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

888.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

**У К А З**  
**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН**  
**АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО**  
**РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

Се поставува

I

Г-дин Илјаз Сабриу, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Љубљана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 21/12-305  
8 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски**, с.р.

889.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА**

I

Потполно се ослободи од натамошно извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Васко Стојан Костов, од Велес.

II

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Ацо Тоде Саботковски од Скопје, во траење од 2 месеца,

2. Георги Ламбро Царцанидис од Скопје, во траење од 2 месеца,

3. Никола Ристо Николов од Струмица, во траење од 2 месеца,

4. Васил Никола Танушев од Струмица, во траење од 2 месеца,

5. Јоцо Благој Соколов од Кочани, во траење од 1 месец и 15 дена,

6. Ристо Тимо Парчанов од Струмица, во траење од 1 месец.

III

Извршувањето на казната затвор во траење од 3 месеци му се замени со парична казна на осуденото лице:

1. Дејан Илија Андонов од Радовиш, во износ од 90.000,00 денари.

IV

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. Гоко Димитрија Митев од Велес, во траење од 6 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-831  
11 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски**, с.р.

890.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29. 05. 2001 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА**  
**НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА РЕГУЛИРАЊЕ**  
**НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Во Одлуката за исплата на еднократен надомест за регулирање на пензиско и инвалидско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2001), во точка 1, ставот два се заменува со два нови става кои гласат:

"Средствата за пензиско и инвалидско осигурување од точка 1, алинеја 1, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да го признае како платени.

Покривање на средствата од став 2, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да го изврши од средствата добиени со продажба на акциите со кои располага Фондот стекнати од приватизација на претпријатијата со општествен капитал."

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3136/1  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

891.

Врз основа на член 12 од Законот за надворешнотрговското работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99 и 4/2001), а во врска со член 18, став 4, член 20, став 2 и член 128 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји-членки, ратификувана со Законот за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји-членки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5. 06. 2001 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА**  
**РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ**  
**НА ИЗВОЗ И УВОЗ**

Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/2001), по членот 1 се додава нов член "1-а" кој гласи:

"Член 1-а

Увозот, односно извозот на стоките во и од Република Македонија со земјите од Европските заедници и нејзините земји членки е слободен.

Стоките од став 1 на овој член се утврдени во списокот на стоки (Прилог 4), што е составен дел на оваа одлука".

Член 2

Во членот 3, став 1, во точката 4 се додава нова реченица која гласи:

"Списокот на материјалите што ја оштетуваат озонската обвивка (Прилог 3) е составен дел на оваа одлука".

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3193/1  
5 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**ПРИЛОГ 4****ОДДЕЛ I  
ЖИВИ ЖИВОТНИ; ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО****ГЛАВА 4****МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО; ЖИВИНСКИ ПТИЧЈИ ЈАЈЦА; ПРИРОДЕН МЕД;  
ЈАСТИВИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НЕСПОМНАТИ НИТУ  
ОПФАТЕНИ НА ДРУГО МЕСТО**

Тарифна ознака	Наименување	Ед. мерка	Извоз	Увоз
0407 00	Живински и птичји јајца, во лушпа, свежи, конзервирани или варени:			
	-Од живина:			
	--За приплод:			
0407 00 30 00	--Други	п	ЛБ	ЛБ

**ОДДЕЛ II****РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ****ГЛАВА 8****ОВОШЈЕ ЗА ЈАДЕЊЕ; КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД ДИЊИ И ЛУБЕНИЦИ**

0803 00	Банани, свежи или суви:			
	-Свежи:			
0803 00 11 00	--Плантажни	кг	ЛБ	ЛБ
0803 00 19 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ
0803 00 90 00	-Суви	кг	ЛБ	ЛБ
0805 10	-Портокали:			
	--Слатки портокали, свежи:			
0805 10 10 00	---Сангуинес и полу-сангуинес	кг	ЛБ	ЛБ
	---Друго:			
0805 10 30 00	----Навелс, Навелинес, Навелатес, Салустианас, Вернас, Валенциа латес, Малтесе, Схамоутис, Овалис, Тровита и Хамлинс	кг	ЛБ	ЛБ
0805 10 50 00	----Друго	кг	ЛБ	ЛБ
0805 10 80 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ
0805 20	-Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатсумас- мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми:			
0805 20 10 00	--Цлементинес	кг	ЛБ	ЛБ
0805 20 30 00	--Монреалес и сатсумас	кг	ЛБ	ЛБ
0805 20 50 00	--Мандаринс и њилкингс	кг	ЛБ	ЛБ
0805 20 70 00	--Тангеринес	кг	ЛБ	ЛБ
0805 20 90 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ

## ГЛАВА 9

## КАФЕ, ЧАЈ, МАТЕ-ЧАЈ И МИРУДИИ

0901	Кафе, печено или непечено или без кофеин; луспи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да било сооднос:			
	-Кафе, непечено:			
0901 11 00 00	--Со кофеин	кг	ЛБ	ЛБ
0901 12 00 00	--Без кофеин	кг	ЛБ	ЛБ

## ГЛАВА 10

## ЖИТА

1001	Пченица и наполица:			
1001 10	-Тврда пченица:			
1001 10 00 90	--Друга	кг	ЛБ	ЛБ
1001 90	-Друго:			
	--Друг пир, обична пченица и наполица:			
1001 90 99 00	---Друго	кг	ЛБ	ЛБ
1006	Ориз:			
1006 10	-Ориз во лушпа (арпа или суров):			
	--Друго:			
	---Етивиран (Парбоилед):			
1006 10 21 00	----Кружни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
1006 10 23 00	----Средни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
	----Долги зрна:			
1006 10 25 00	-----Со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 10 27 00	-----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3	кг	ЛБ	ЛБ
	---Друго:			
1006 10 92 00	----Кружни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
1006 10 94 00	----Средни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
	----Долги зрна:			
1006 10 96 00	-----Со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 10 98 00	-----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 20	-Ориз, лупен (костенлив):			
	-- Етивиран (Парбоилед):			
1006 20 11 00	---Кружни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
1006 20 13 00	---Средни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
	---Долги зрна:			
1006 20 15 00	-----Со однос должина/широчина поголем од 2, но	кг	ЛБ	ЛБ

	помал од 3			
1006 20 17 00	----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3	кг	ЛБ	ЛБ
	--Друго:			
1006 20 92 00	---Кружни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
1006 20 94 00	---Средни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
	---Долги зрна:			
1006 20 96 00	----Со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 20 98 00	----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30	<b>-Ориз, полубланширан или бланширан, полиран или неполиран или глазиран:</b>			
	--Полубланширан ориз:			
	--- Етивиран (Парбоилед):			
1006 30 21 00	---Кружни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30 23 00	---Средни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
	--- Долги зрна:			
1006 30 25 00	----Со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30 27 00	----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3	кг	ЛБ	ЛБ
	---Друго:			
1006 30 42 00	---Кружни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30 44 00	---Средни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
	---Долги зрна:			
1006 30 46 00	----Со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30 48 00	----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3	кг	ЛБ	ЛБ
	--Бланширан ориз:			
	---Етивиран (Парбоилед):			
1006 30 61 00	---Кружни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30 63 00	---Средни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
	---Долги зрна:			
1006 30 65 00	----Со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30 67 00	----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3	кг	ЛБ	ЛБ
	---Друго:			
1006 30 92 00	---Кружни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30 94 00	---Средни зрна	кг	ЛБ	ЛБ
	---Долги зрна:			
1006 30 96 00	----Со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 30 98 00	----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3	кг	ЛБ	ЛБ
1006 40 00 00	<b>-Кршен ориз</b>	кг	ЛБ	ЛБ

## ГЛАВА 11

ПРОИЗВОДИ НА МЕЛНИЧКАТА ИНДУСТРИЈА; СЛАД; СКРОБ;  
ИНУЛИН; ГЛУТЕН ОД ПЧЕНИЦА

<b>1101 00</b>	<b>Брашно од пченица или наполица:</b>			
	-Брашно од пченица:			
<b>1101 00 11 00</b>	--Од тврда пченица	кг	ЛБ	ЛБ
<b>1101 00 15 00</b>	--Од обична пченица и пир	кг	ЛБ	ЛБ
<b>1101 00 90 00</b>	-Брашно од наполица	кг	ЛБ	ЛБ

## ОДДЕЛ III

МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И  
ПРОИЗВОДИ ОД НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ;  
ВОСОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО

## ГЛАВА 15

МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И  
ПРОИЗВОДИ ОД  
НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ; ВОСОЦИ ОД  
ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО

<b>1512</b>	<b>Масла од семе од сончоглед, шафраника или памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:</b>			
	-Масла од сончоглед или шафраника и нивни фракции:			
<b>1512 11</b>	--Сурово масло:			
<b>1512 11 10 00</b>	---Наменето за технички или индустриски цели освен за производство на прехранбени производи	л	ЛБ	ЛБ
	---Друго:			
<b>1512 11 91 00</b>	----Од сончоглед	л	ЛБ	ЛБ
<b>1512 11 99 00</b>	----Од шафран	л	ЛБ	ЛБ

## ОДДЕЛ IV

ПРОИЗВОДИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА; ПИЈАЛАЦИ, АЛКОХОЛИ И  
ОЦЕТ; ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАМЕНА НА ТУТУН

## ГЛАВА 17

## ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР

1701	Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба:			
	-Суров шеќер без додатни средства за ароматизација и матери за бојосувније:			
1701 99	--Друго:			
1701 99 10 00	---Бел шеќер	кг	ЛБ	ЛБ

## ОДДЕЛ VI

## ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА ИЛИ НА СРОДНИ ИНДУСТРИИ

## ГЛАВА 31

## ГУБРИВА

3102	Азотни гуврива, минерални или хемиски:			
3102 40	-Мешавици на амониум нитрат со калциум карбонат или други неоргански негубриви материји:			
3102 40 10 00	--Со азотна содржина до 28% по маса	кг	ЛБ	ЛБ
3102 40 90 00	--Со азотна содржина над 28% по маса	кг	ЛБ	ЛБ

## ОДДЕЛ X

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ;  
РЕЦИКЛИРАНИ (ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ) ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН; ХАРТИЈА  
И КАРТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА И КАРТОН

## ГЛАВА 47

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ;  
РЕЦИКЛИРАНИ (ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ) ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН

4707	Рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон:			
4707 10 00 00	-Од небелена крафт хартија или картон или од брановидна хартија или картон	кг	ЛБ	ЛБ
4707 20 00 00	-Од хартија или картон добиени главно од белена хемиска целулоза, небоени во маса	кг	ЛБ	ЛБ
4707 30	-Од хартија или картон добиени главно од дрвесина			

	<b>(на пр, весници, списанија и слични печатени материјали):</b>			
4707 30 10 00	--Од стари и непродадени весници и списанија, телефонски именици, брошури и печатен рекламн материјал	кг	ЛБ	ЛБ
4707 30 90 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ
4707 90	<b>-Други, вклучувајќи несортирани отпадоци и остатоци:</b>			
4707 90 10 00	--Несортирани	кг	ЛБ	ЛБ
4707 90 90 00	--Сортирани	кг	ЛБ	ЛБ

## ОДДЕЛ XV

## ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ

## ГЛАВА 72

## ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК

## I. ПРОИЗВОДИ ВО ПРИМАРНИ ФОРМИ; ПРОИЗВОДИ ВО ГРАНУЛИ ИЛИ ВО ПРАВ

7204	Отпадоци и остатоци од железо или челик; отпадни инготи, слабови и др, од железо или челик, за претопување:			
7204 10 00 00	-Отпадоци и остатоци од леано железо	кг	ЛБ	ЛБ
	-Отпадоци и остатоци од легиран челик:			
7204 21	--Од не рѓосувачки челик:			
7204 21 10 00	---Со содржина по маса над 8% никел	кг	ЛБ	ЛБ
7204 21 90 00	---Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7204 29 00 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ
	-Други отпадоци и остатоци:			
7204 41	--Струганици, опилки, отсецоци и исечеоци и слично, вклучувајќи ги и онне во бали:			
7204 41 10 00	---Струганици, опилки	кг	ЛБ	ЛБ
	---Отсечеоци, исечеоци и слично:			
7204 41 91 00	----Во бали	кг	ЛБ	ЛБ
7204 41 99 00	----Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7204 49	--Друго:			
7204 49 10 00	---Фрагментирано	кг	ЛБ	ЛБ
	---Друго:			
7204 49 30 00	----Во бали	кг	ЛБ	ЛБ
	----Друго:			
7204 49 91 00	-----Кои не се пребарани ни сортирани	кг	ЛБ	ЛБ
7204 49 99 00	-----Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7204 50	<b>-Отпадни инготи, слабови и др, за претопување:</b>			
7204 50 10 00	--Од легиран челик	кг	ЛБ	ЛБ
7204 50 90 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ



## II. ЖЕЛЕЗО И НЕЛЕГИРАН ЧЕЛИК

7208	Топло валани плоснати производи, од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, неплатинирани или непревлечени:			
	-Друго, во макари, само топло валани, пиклувани:			
7208 25 00 00	--Со дебелина над 4,75 мм	кг	ЛБ	ЛБ
	-Друго, ненамотани (табли), само топло валани:			
7208 51	--Со дебелина над 10 мм:			
7208 51 10 00	---Валани на четирите бочни страни или во затворен калибар, со ширина до 1250 мм	кг	ЛБ	ЛБ
	---Друго, со дебелина:			
7208 51 30 00	----Над 20 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7208 51 50 00	----Над 15 мм до 20 мм	кг	ЛБ	ЛБ
	----Над 10 мм до 15 мм, со ширина:			
7208 51 91 00	-----Од 2050 мм или поголема	кг	ЛБ	ЛБ
7208 51 99 00	-----До 2050 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7208 52	--Со дебелина од 4,75 мм до 10 мм:			
7208 52 10 00	---Валани на четирите бочни страни или во затворен калибар, со ширина до 1250 мм	кг	ЛБ	ЛБ
	---Друго, со ширина:			
7208 52 91 00	----Од 2050 мм или поголема	кг	ЛБ	ЛБ
7208 52 99 00	----До 2050 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7208 53	--Со дебелина од 3 мм до 4,75 мм:			
7208 53 10 00	---Валани на четирите бочни страни или во затворен калибар, со ширина до 1250 мм и со дебелина од 4 мм или поголема	кг	ЛБ	ЛБ
7208 53 90 00	---Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7208 54	--Со дебелина помала од 3 мм:			
7208 54 10 00	---Со дебелина од 2 мм или повеќе	кг	ЛБ	ЛБ
7208 54 90 00	---Со дебелина до 2 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7208 90	-Друго:			
7208 90 10 00	--Само површински третираны или просто сечени во форми освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)	кг	ЛБ	ЛБ
7208 90 90 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7209	Плоснати валани производи, од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, ладно валани (ладно редуцирани), неплатинирани или непревлечени:			
	-Во макари, само ладно валани:			
7209 15 00 00	--Со дебелина од 3 мм и поголема	кг	ЛБ	ЛБ
7209 16	--Со дебелина од 1 мм до 3 мм:			
7209 16 10 00	---"Електро"	кг	ЛБ	ЛБ
7209 16 90 00	---Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7209 17	--Со дебелина од 0,5 до 1 мм:			
7209 17 10 00	---"Електро"	кг	ЛБ	ЛБ
7209 17 90 00	---Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7209 18	--Со дебелина помала од 0,5 мм:			
7209 18 10 00	---"Електро"	кг	ЛБ	ЛБ
	---Друго:			
7209 18 91 00	----Со дебелина од 0,35 мм до 0,5 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7209 18 99 00	----Со дебелина до 0,35 мм	кг	ЛБ	ЛБ

	<b>-Ненамотани (во табли), само ладно валани:</b>			
7209 26	--Со дебелина од 1 мм до 3 мм:			
7209 26 10 00	---"Електро"	кг	ЛБ	ЛБ
7209 26 90 00	---Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7209 27	--Со дебелина од 0,5 до 1 мм:			
7209 27 10 00	---"Електро"	кг	ЛБ	ЛБ
7209 27 90 00	---Друго	кг	ЛБ	ЛБ
7209 90	-Други:			
7209 90 10 00	--Само површински обработени или просто сечени во форми освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)	кг	ЛБ	ЛБ
7209 90 90 00	--Други	кг	ЛБ	ЛБ
7210 30	-Електролитички превлечени или прекриени со цинк:			
7210 30 10 00	--Само површински третираны или просто сечени во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)	кг	ЛБ	ЛБ
7210 30 90 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ

## ГЛАВА 73

## ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ЧЕЛИК

7305	Други цевки (на пример, заварени, заковани или затворени на сличен начин), со кружен напречен пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 мм, од железо или челик:			
	-Цевки за нафтови или гасоводи:			
7305 11 00 00	--Заварени надолжно, електролачно, под заштитен слој	кг	ЛБ	ЛБ
7305 12 00 00	--Други, надолжно заварени	кг	ЛБ	ЛБ
7305 19 00 00	--Други	кг	ЛБ	ЛБ
7305 20	-Заштитни цевки (цасинг), што се користат при дупчење за добивање нафта или гас:			
7305 20 10 00	--Надолжно заварени	кг	ЛБ	ЛБ
7305 20 90 00	--Други	кг	ЛБ	ЛБ
	-Други, заварени:			
7305 31 00 00	--Надолжно заварени	кг	ЛБ	ЛБ
7305 39 00 00	--Други	кг	ЛБ	ЛБ
7305 90 00 00	-Други	кг	ЛБ	ЛБ
7306	Други цевки и шупливи профили (на пример, со отворени споеви, заварени, заковани или затворени на сличен начин), од железо или челик:			
7306 10	-Цевки за нафтови или гасоводи:			
	--Надолжно заварени, со надворешен дијаметар:			
7306 10 11 00	---До 168,3 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7306 10 19 00	---Над 168,3 мм до 406,4 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7306 10 90 00	--Спирално заварени	кг	ЛБ	ЛБ
7306 30	-Други, заварени, со кружен напречен пресек, од железо или нелегиран челик:			
7306 30 10 00	--Со додатен прибор, погодни за спроведување на гасови или течности, за употреба во цивилни воздухоплови	кг	ЛБ	ЛБ

	--Други:			
	---Прецизни цевки, со дебелина на ѕид:			
7306 30 21 00	----До 2 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7306 30 29 00	----Над 2 мм	кг	ЛБ	ЛБ
	---Други:			
	----Цевки со навалени навои и цевки за навалување на навои:			
7306 30 51 00	-----Превлечени со цинк	кг	ЛБ	ЛБ
7306 30 59 00	-----Други	кг	ЛБ	ЛБ
	----Други, со надворешен дијаметар:			
	-----До 168,3 мм:			
7306 30 71 00	-----Превлечени со цинк	кг	ЛБ	ЛБ
	-----Други:			
7306 30 78 90	-----Други	кг	ЛБ	ЛБ
7306 30 90 00	-----Над 168,3 мм до 406,4 мм	кг	ЛБ	ЛБ
7306 50	-Други, заварени, со кружен напречен пресек, од други легирани челици:			
7306 50 10 00	--Со додатна опрема погодни за спроведување на гасови или течности, за употреба во цивилни воздухоплови	п	ЛБ	ЛБ
	--Други:			
7306 50 91 00	---Прецизни цевки	п	ЛБ	ЛБ
7306 50 99 00	---Друго	п	ЛБ	ЛБ
7306 60	-Други, заварени, што не се со кружен напречен пресек:			
7306 60 10 00	--Со додатна опрема, погодни за спроведување на гасови или течности, за употреба во цивилни воздухоплови	п	ЛБ	ЛБ
	--Други:			
	---Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) напречен пресек, со дебелина на ѕид:			
7306 60 31 00	----До 2 мм	п	ЛБ	ЛБ
7306 60 39 00	----Над 2 мм	п	ЛБ	ЛБ
7306 60 90 00	---Со други пресеци	п	ЛБ	ЛБ
7306 90 00 00	-Друго	п	ЛБ	ЛБ

## ГЛАВА 74

## БАКАР И ПРОИЗВОДИ ОД БАКАР

7404 00	Отпадоци и остатоци од бакар:			
7404 00 10 00	-Од рафиниран бакар	кг	ЛБ	ЛБ
	-Од легури на бакар:			
7404 00 91 00	--Од легури на бакар - цинк (месинг)	кг	ЛБ	ЛБ
7404 00 99 00	--Друго	кг	ЛБ	ЛБ

## ГЛАВА 75

## НИКЕЛ И ПРОИЗВОДИ ОД НИКЕЛ

7503 00	<b>Отпадоци и остатоци, од никел:</b>			
7503 00 10 00	-Од никел, нелегиран	кг	ЛБ	ЛБ
7503 00 90 00	-Од легиран никел	кг	ЛБ	ЛБ

## ГЛАВА 76

## АЛУМИНИУМ И ПРОИЗВОДИ ОД АЛУМИНИУМ

7602 00	<b>Отпадоци и остатоци, од алуминиум:</b>			
	-Отпадоци:			
7602 00 11 00	--Отпадоци (прав, струготини, листови, фолии)	кг	ЛБ	ЛБ
7602 00 19 00	--Друго (од процес на производство)	кг	ЛБ	ЛБ
7602 00 90 00	-Остатоци	кг	ЛБ	ЛБ
7604	<b>Прачки и профили, од алуминиум:</b>			
7604 10	-Од нелегиран алуминиум:			
7604 10 10 00	--Прачки	кг	ЛБ	ЛБ
7604 10 90 00	--Профили	кг	ЛБ	ЛБ
	-Од легури на алуминиум:			
7604 21 00 00	--Шупливи профили	кг	ЛБ	ЛБ
7604 29	--Друго:			
7604 29 10 00	---Прачки	кг	ЛБ	ЛБ
7604 29 90 00	---Профили	кг	ЛБ	ЛБ
7608	<b>Цевки од алуминиум:</b>			
7608 10	-Од нелегиран алуминиум:			
7608 10 90 00	--Други	кг	ЛБ	ЛБ
7608 20	-Од легури на алуминиум:			
7608 20 10 00	--Со додатна опрема, погодна за спроведување на гасови или течности, за употреба во цивилни воздухоплови	кг	ЛБ	ЛБ
	--Други:			
7608 20 30 00	---Заварени	кг	ЛБ	ЛБ
	---Други:			
7608 20 91 00	----Само екструдирани	кг	ЛБ	ЛБ
7608 20 99 00	----Други	кг	ЛБ	ЛБ

## ГЛАВА 78

## ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВО

7802 00 00 00	<b>Отпадоци и остатоци, од олово</b>	кг	ЛБ	ЛБ
---------------	--------------------------------------	----	----	----

## ГЛАВА 79

## ЦИНК И ПРОИЗВОДИ ОД ЦИНК

7902 00 00 00	<b>Отпадоци и остатоци, од цинк</b>	кг	ЛБ	ЛБ
---------------	-------------------------------------	----	----	----

## ГЛАВА 80

## КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈ

8002 00 00 00	Отпадоци и остатоци, од калај	кг	ЛБ	ЛБ
---------------	-------------------------------	----	----	----

## ОДДЕЛ XVII

ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ, ПЛОВИЛА И  
ПРИДРУЖНА ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА

## ГЛАВА 87

ВОЗИЛА ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА, И  
НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

8702	Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот:			
8702 10	-Со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):			
	--Со зафатнина на цилиндар над 2500 см <sup>3</sup> :			
8702 10 11 00	---Нови	п	ЛБ	ЛБ
	--Со зафатнина на цилиндар до 2500 см <sup>3</sup> :			
8702 10 91 00	---Нови	п	ЛБ	ЛБ
8702 90	-Други:			
	--Со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички:			
	---Со зафатнина на цилиндар над 2800 см <sup>3</sup> :			
8702 90 11 00	----Нови	п	ЛБ	ЛБ
	---Со зафатнина на цилиндар до 2800 см <sup>3</sup> :			
8702 90 31 00	----Нови	п	ЛБ	ЛБ
8702 90 90 00	--Со други мотори	п	ЛБ	ЛБ

892.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА**  
**ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА**  
**ТУТУН - ПРИЛЕП**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за избор на директор на Јавната научна установа Институт за тутун-Прилеп бр. 02-183/2 од 25 април 2001 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Кирил Филипоски, научен советник-директор на овој институт.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2718/4  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

893.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА**  
**ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА**  
**ФОЛКЛОР "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Јавната научна установа Институт за фолклор "Марко Цепенков"-Скопје бр. 02-335 од 7 мај 2001 година, со која за директор на Институтот е именуван Севим Пиличкова, научен советник во Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2908/4  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

894.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА**  
**КУЛТУРАТА "ЈАНЕ САНДАНСКИ" - НОВО СЕЛО**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "Јане Сандански"-Ново Село се именува Костадин Марков, дипл. музичар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3021/2  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

895.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК**  
**НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ**  
**И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ**

1. Се разрешува Алимурат Исмаили од должноста заменик на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3254/2  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

896.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН**  
**СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА**

1. Се разрешува Кирил Ѓоргов од должноста државен секретар во Министерството за одбрана, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3052/2  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

897.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА**

1. За државен секретар во Министерството за одбрана се именува м-р Владимир Горески, државен советник во Министерството за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3052/3  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

898.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН**  
**СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА**  
**СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1. Се разрешува д-р Никола Панов од должноста државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3132/3  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

899.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**  
**И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1. За државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање се именува Јово Кекеновски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3132/2  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

900.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН**  
**СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА**  
**САМОУПРАВА**

1. Се разрешува Аднан Билали од должноста државен секретар во Министерството за локална самоуправа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3321/1  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

901.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

1. За државен секретар во Министерството за локална самоуправа се именува Махир Зибири, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3322/1  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

902.

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР**  
**НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ**

1. Марина Наќева-Кавракова се разрешува од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3316/1  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

903.

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА-**  
**СКОПЈЕ**

1. За директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација-Скопје се именува Марија Јовановска, дипл. економист-директор на Службата за заеднички работи во ЈЗО "Здравствен дом на Скопје"-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3317/1  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

904.

Врз основа на член 138 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д.**  
**ДИРЕКТОР НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО**  
**НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ**

1. Тони Мартиноски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното водостопанско претпријатие "Водостопанство на Македонија"-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3318/2  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

905.

Врз основа на член 138 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈВП "ВОДОСТО-  
ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"-СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното водостопанско претпријатие "Водостопанство на Македонија"-Скопје се именува Аце Денковски, дипл. инж. геолог-директор на ПП "Оникс"-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3319/1  
29 мај 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ**

**ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

11.

Врз основа на член 90 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ("Сл. весник на РМ" бр. 37/97, 25/2000 и 101/2000), Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на 31. 01. 2001 година, донесе

**СТАТУТАРНА ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 10/98 и 16/99), во членот 11 алинеја 4 се менува и гласи:  
"- утврдува Буџет и годишна сметка на Заводот;"  
Алинеја 17 се брише.

**Член 2**

Членот 18 се менува и гласи:  
"За планирање на приходите и расходите за остварување на правата на невработените лица од осигурување во случај на невработеност и на дејноста на Заводот во Заводот се утврдува Буџет.  
Буџетот на Заводот го утврдува Управниот одбор.  
Предлогот на Буџетот на Заводот се доставува најдоцна до 15 јуни до Министерството за финансии".

**Член 3**

Во членот 23 се додаваат 2 нови става кои гласат:  
"Против одлуките, односно решенијата од став 1 на овој член, по предлог на Комисијата за работни односи, во втор степен одлучува Управниот одбор на Заводот.  
Управниот одбор на Заводот, формира Комисија за работни односи и со посебна одлука ќе го уреди составот, бројот на членовите и начинот на работа".

**Член 4**

Оваа статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-66/4  
31 јануари 2001 година  
Скопје

Претседател,  
**Трајко Велков**, с.р.

**Огласен дел**

**СУДСКИ ОГЛАСИ**

**ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд е поведена граѓанска постапка за сопственост, по тужба на тужителот Јовановски Дане од Скопје, ул."Цветан Димов" бр. 76, застапуван од полномошник Стево Меноски, адвокат од Скопје, против тужениот Велјановски Никола од Скопје со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или да си постави полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот застапник Ирена Најдова адвокат од Скопје, ул."Битпазарска" бр. 60, се додека тужениот и неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П.бр. 372/01. (14171)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје покрената е постапка за докажување на смрт на лицето Екатерина Ставридис од Скопје родена 1885 година од татко Сотир и мајка Ана, а починала на 03.06.1960 година во Скопје.

Се повикува лицето Екатерина Ставридис доколку е жива и секој друг што знае за нејзиниот живот да се јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот.

Се укажува дека по истекот на тој рок лицето Екатерина Ставридис ќе биде прогласена за умрена, а по претходно поставување на старател од страна на Органот за старателство.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р.бр. 42/01. (14563)

**ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постапка за расправа на оставината на Раман Шефки порано од Скопје, со последно живеалиште на ул."Александар Бујанов" бр. 61/8. Како наследник на покојниот е пријавена Камиле Далоши - ќерка на покојниот со непознатата адреса на живеење.

Се повикува Камиле Далоши да се јави во судот и да ја пријави адресата на живеење во рок од една година од денот на објавување на огласот. Доколку по протекот на една година не се јави во судот, на истата ќе и се постави привремен старател кој ќе ја застапува во постапката до нејзино појавување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О.бр. 847/97. (14140)

По предлог на Ристо Павловски со живеалиште во Скопје, ул."Горѓи Андреевиќ Кун" бр. 43-б, против Цементарница "УСЈЕ" АД Скопје, пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постапка за поништување на изгубени акции. Изгубените акции се издадени од Цементарница "УСЈЕ" АД Скопје со номинална вредност од по 100 ДЕМ за една обична акција со следните сериски броеви: 102811 - 1 апоен, 1028-1 апоен, 205252-2 - апоен, 205253 - 2 апоена и 205254 - 2 апоена.

Се повикува држателот на овие акции да ги пријави во судот, исто така се повикува секое лице во определен рок да стави приговор против поведувањето на постапката или да го извести судот за лицето кое ги држи акциите со напомена дека акциите ќе бидат поништени ако никој не ги пријави во судот или не стави приговор за нивно поништување. Рокот за пријавување на акции и за приговор за водењето на постапката е 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 30/01. (14318)



Пред овој суд се води постапка за утврдување на татковство по тужба на тужителот малолетниот Нергиза Абдули, Перјан Абдул застапувани од старателот Адем Адем против тужените Шефкет Бислим кој се наоѓа во странство со непозната адреса, Териз Абдул и Низлије Бислим.

Се повикува тужениот Шефкет Бислим кој се наоѓа во Италија со непозната адреса во рок од 10 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или со писмен поднесок да го извести за неговото живеалиште и претстојувалиште. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател застапник преку Центарот за социјални работи од редот на адвокатите кој што ќе ги заштити неговите права и интереси до правосилноста на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII.П.бр. 895/01. (14533)

Пред овој суд во тек е постапка за надомест на штета по тужба на тужителот Шутевски Драган од Скопје против тужениот Миниќ Миодраг од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој суд ќе му биде поставен привремен старател а тоа Багеска Љиљана, адвокат од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 46-2/9, која ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V.П.бр. 1135/99. (14559)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Основниот суд во Велес во парничниот предмет П.бр. 398/01 за зголемување на издршка по тужба на тужителот Јанков Горан од Велес, против тужениот Јанков Коле од Германија сега со непознато место на живеење и престојување. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

За привремен застапник на тужениот Јанков Коле се поставува стручниот соработник на овој суд Билјана Јачева, согласно член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот Јанков Коле не се јави пред судот односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 398/01. (14534)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

По тужба на тужителот Бенедети Антонио од Република Италија, застапуван преку полномошникот Шабан Салиу - адвокат од Скопје, против тужената Бисера Наумовска од с.Тумчевиште - гостиварско, со основ развод на брак пред овој суд заведен е предметот П.бр. 335/01.

Бидејќи тужената е со непозната адреса се моли тужената да достави до судот точна адреса, да овласти полномошник кој што ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката или пак да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе и постави по службена должност привремен застапник.

За привремен застапник ќе биде поставен адвокатот Ферат Елези од Гостивар, кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.335/01. (14370)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителот Живко Георгиевски од Куманово, ул. "Максим Горки" бр. 14, против тужената Иванка Нинова од Бугарија со непозната адреса.

На тужената и се поставува привремен застапник адвокат Георгиевска Маја од Куманово која ќе ги има сите права на законски застапник во оваа постапка и ќе ја застапува тужената се додека таа не се појави пред судот или нејзин полномошник односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VI. П.бр. 618/01. (14264)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за доаѓување на смрт на лицето Јашари Ремзи од с.Г.Лешница, а по предлог на предлагачката Јашари Џеврија од с.Г.Лешница.

Се повикува лицето Јашари Ремзи од с.Г.Лешница да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавување на огласот или секој друг што нешто знае за неговиот живот, доколку во овој рок не се јави никој судот ќе постави привремен старател преку ЦСР Тетово кој ќе се грижи за правата и интересите до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.314/01. (14365)

Пред овој суд се води постапка за регресно побарување по тужба на тужителот АД за осигурување и ресосигурување "КЈУБИ МАКЕДОНИЈА" од Скопје, против тужениот Бафтијари Сабедин Валбона од Тетово, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена во судот или да одреди свој полномошник, а по протекот на рокот на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го води спорот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.90/01. (14366)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужба на тужителите Редепи Сефадин Феим и Редепи Нафи Махије двајцата од с.Боговиње, против тужениот Зибири Џаферов Јонуз од с.Боговиње, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово, каде се води спор под П.бр. 407/01 во рок од 15 дена или да назначи полномошник. Во спротивно судот ќе му определи привремен застапник кој ќе го застапува со сите права и обврски во овој спор.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.407/01. (14368)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужба на тужителот Ајредини Нецади од с.Челопек, против Фаризи Сулејман и други од с.Челопек. Вредност на спорот 100.000,00 денари.

Се повикуваат тужените Адеми Нухи, Адеми Садри, Адеми Садик, Адеми Гарип, Салии Исније сите со непозната адреса во Србија, Рамадани Зулфи, Салии Аризије, Салии Џемиле, Салии Харије, Салии Рами и Салии Шериф со непознати адреса во странство во рок од 30 дена да се јават во Основниот суд во Тетово, по тужбата на тужителот Ајредини Нецади. Доколку во овој рок истите не се јават, судот ќе им постави привремен старател преку Центарот за социјални работи кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.418/01. (14369)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужба на Назиби Шабани од с.Челопек - Тетово, против тужените Бранко Зафировски од Белград и други.

Се повикуваат тужените Бранко Зафировски од Белград, Горе Зафировски од Скопје и Мирко Јаковчевски од Штип, сите со непозната адреса да се јават во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавување на огласот или да одредат полномошник, а до-

колку не постапат како е погоре искажано, преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до прависилно завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.422/98. (14474)

Пред овој суд се води постапка за утврдување на сопственост по тужба на тужителот Исмаили Изаир од Тетово, против тужениот Зубери Нехат и други од Тетово.

Се повикува тужениот Зубер Камил од Тетово сега со непозната адреса да во рок од 30 дена се јави во судот или да одреди свој полномошник кој ќе се грижи за неговите права и интереси. Доколку во овој рок не се јави судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.288/99. (14475)

Пред овој суд се води спор за доделување дете по тужба на тужителот Кадрија Надира од с.Г.Лешница, против Шакири Сафет од с.Желино. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави во Основниот суд во Тетово.

Доколку во овој рок истиот не се јави и не одреди свој полномошник судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.304/01. (14476)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип е поведена парнична постапка за враќање на долг во износ од 3.760,00 денари, по тужба на тужителот Славчо Спасовски од с.Шопско Рудари - Кратово, против тужениот Митев Никола Дејан од с.Горни Стубол - Пробиштип, со непозната адреса на престојување.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Штип, и да достави точна адреса на престојувалиштето или да определи свој застапник или полномошник, а доколку тоа не го стори во определениот рок ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на спорот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 66/01. (14511)

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за развод на брак по тужба на тужителката Џерјан Демирова од Кочани, ул."Партизанска" бр. 16, против тужениот Асан Демиров од Штип, со непозната адреса на престојување.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Штип и да достави точна адреса за престојувалиштето или да определи свој застапник или полномошник, а доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на спорот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 206/01. (14513)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. бр. 25/01 од 28.05.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Младинска Асоцијација на заболети и други Академици со скратено име МАЗА, со седиште на ул. "Пушкинова" бр. 1/1-12, Скопје.

Дејноста на Здружението е: унапредување на здравствената култура на населението, здравствено воспитување, спроведување на превентивно стоматолошки мерки, подржување и помагање на општествени, културни професионални здравствени активности, шире-

ње на демократски процеси, презентација на работата на здружението и вклучување на нови членови, публикување на едукативни материјали, мониторинг на стоматолошката здравствена состојба на децата во Македонија, организирање на семинари, трибини, предавања, работилници на разни теми поврзани со здравјето на луѓето со цел подигање на нивната здравствена и социолошка култура, семинари за бремени жени и млади мајки за нивната улога во воспитувањето на децата и др.

Со денот на запишувањето во регистарот, Младинска Асоцијација на заболети и други Академици со скратено име МАЗА се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег.бр. 25/01. (14046)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. Рег. Зг.бр. 14/01 од 31.03.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението БАДНИКОВА ВЕЧЕР со седиште во Скопје на ул."Гемидиска" бр. 143-а, Скопје.

Цели и задачи на здружението БАДНИКОВА ВЕЧЕР се: изградба на православен верски храм - црква во нас. Железара - Скопје со додаден простор за хуманитарни цели, грижа за стари и изнемоштени лица со нивна домашна посета поради снабдување со прехранбени производи и повикување на лекари, снабдување со лекарска и слично, прибирање на употребена сочувана облека и достава до социјално загрозуени лица со можност на организирање на топол оброк во помошните простории на црквата.

Со денот на запишувањето во регистарот, Здружението БАДНИКОВА ВЕЧЕР - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег.Зг. бр. 14/01. (14149)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. Зг.бр. 60/01 од 01.06.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружение на жени на општина Чаир "ЗОРА" Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Петар Маџуков" бб.

Основните цели и задачи на Здружението се: создавање на услови и организирање настап во остварување и заштита на економските, социјалните, културните, стручно-научните, хуманитарните, образовните и други права, интереси и уверувања согласно Уставот и Законот, како и следење и иницирање на прашања кои бараат разрешување, а се непотребно врзани со унапредување на положбата на жената, целосно почитување на личноста на жената, нејзиниот интегритет, целосна рамноправност на половите и ослободување од економската зависност, создавање услови за поголемо работно ангажирање на жената во стопанството и другите области од општествено-политичкиот живот, афирмирање на културата на живеење и презентирање на местото и улогата на жената во средствата за јавно информирање, здружување во Сојузи, како и меѓународни организации на жените, организирање мировни и еколошки здруженија, учествување во расправи и дискусии по закони и законски акти од значење на положбата на жената и семејството, организирано дејствување за унапредување на општествената заштита на семејството со акцент на нејзината улога во биолошката репродукција и право да одлучува за раѓање на деца, иницијативи за доброволно делување на жените (помош на загрозуени од елементарни непогоди, помош на болни, стари и изнемоштени лица, незгрижени деца) и други цели и задачи.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружение на жени на општина Чаир "ЗОРА" Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег.Зг.бр. 60/01. (14160)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. Зг.бр. 33/01 од 17.04.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Центарот за меѓуетничка соработка и комуникација (ЦМСК) со седиште во Скопје, ул. "Илинденска" бб.

Основните цели и задачи на Центарот се: да ја следи состојбата на човековите права и слободи, правата на децата како и меѓуетничките состојби на подрачјето на Скопје и Републиката, да покренува иницијатива и активности кои придонесуваат во унапредувањето и заштита на човековите права, правата на децата и меѓуетничките состојби, да дава предлози и сугестии на надлежните органи и организации за поефикасна заштита на граѓанските права, да покренува прашања и расправи, да се вклучува во разни истражувања од оваа област или да биде изготвувач и предлагач на одделни актуелни материјали (информации и анализи) во органите и телата на градот Скопје, претпријатијата и другите организации и заедници, да покренува иницијатива за донесување или дополнување на прописите и другите нормативни акти и да се ангажира за нивно поефикасно следење и спроведување, да презема активности од едукативен карактер со цел едукација на населението, а посебно децата од области на здравјето, социјалната, екологијата, културата и други области од животот на луѓето на актуелни теми, да соработува со други сродни организации во градот, републиката и странство.

Со денот на запишувањето во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Центар за меѓуетничка соработка и комуникација (ЦМСК) се стекнува со својство на правно лице.

Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг.бр. 33/01. (14154)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. бр. 19/01 од 28.05.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Здружение за здравје, духовен развој и богатство КРЕАТИВ со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 196 а, Скопје под I. Рег. бр. 19/01 од 28.05.2001 година.

Дејноста на здружението е: едукација во поглед на унапредување на здравјето, духовниот развој и богатство, едукација за здрава исхрана, изведување на психофизички и медиативни вежби, организирање на рекреативни активности, истражување на јавното мислење и известување за резултатите, советувања во поглед на реализирање на целите и задачите.

Со денот на запишувањето во регистарот на Здружение за здравје, духовен развој и богатство КРЕАТИВ се стекнува со својство на правно лице.

Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг.бр. 19/01. (14197)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. Зг.бр. 7/01 од 29.05.2001 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружение за одржлив развој, со седиште во Скопје.

Основни цели и задачи на Здружението се: изработка на проекти кои се однесуваат на прашања поврзани со одржливиот развој, организирање на советувања, семинари и слични научни собири, обука и усовршување на кадри, реализација на грантови и други форми на помош од поделни земји, покренување на иницијативи за законско регулирање на економските, а во тој аспект и на општествените односи во целост, како резултат на сознанијата стекнати во реализацијата на целите и програмските задачи на здружението, од аспект на што непосредно доближување на законското уредување на односите во државата согласно стандардите на земјите членки на Европската Унија и на другите развиени земји, организирање на издавачка дејност што ќе биде применета на основните цели и задачи заради кои се основа здружението и други облици на дејствување.

Со денот на запишувањето во регистарот Здружение за одржлив развој од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг.бр. 7/01. (14282)

Основниот суд во Битола со решение Рег.ЗГФ.бр. 62/98 од 30.12.1998 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Сојуз на спортови - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.ЗГФ.бр. 62/98. (14376)

Основниот суд во Битола со решение Рег.ЗГФ.бр. 190/99 од 01.12.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Младински совет - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.ЗГФ.бр. 190/99. (14377)

Основниот суд во Битола со решение Рег.ЗГФ.бр. 191/99 од 07.12.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение пионерско младинска фудбалска школа "МЛАДОСТ" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.ЗГФ.бр. 191/99. (14454)

Во Основниот суд во Кавадарци во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 5/01 од 04.04.2001 година е запишано Здружението на земјоделци "СИРКОВО" од с.Сирково, општина Росоман, а кое ќе делува на подрачјето на општините Росоман и Кавадарци, а со седиште во с.Сирково.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.бр. 5/01. (13081)

Основниот суд во Кратово со решение ЗГ.бр. 2/01 од 01.06.2001 година го запиша Здружението на граѓани со дијабетис на град Кратово, со седиште во Кратово, ул. "Бреза" бр. 1.

Цели: грижа за подобрување на здравствената состојба на граѓаните со дијабетис, нивно практично дејствување во лекувањето на дијабетисот, преземање иницијатива за заштита на граѓаните заболени од оваа болест кај надлежните институции, обезбедување услови за диетална храна на истите, спречување на појавата на компликациите од дијабетисот и смалување на трошоците за лекување, соработка со клиниките за ендокринологија и болести на метаболизмот, помагање и одржување на здравствените установи за лекување и определување на специјално згрижување на лицата со шеќерна болест на деца и млади цели предвидени во член 6 од Статутот на здружението.

Здружението ќе го застапува претседателот Трајковски Димитар од Кратово.

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ.бр. 2/01. (14373)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 31 за 2001 година се запишува упис на измена на актот за основање на здружението на граѓани Атлетски клуб 3-ти Ноември од Прилеп, регистриран со решение Рег.згф.бр. 46/98 година во 14.07.1999 година на Основниот суд во Прилеп, во однос на лицето овластено за застапување и претставување на клубот така што наместо досегашното лице Здравко Каранфиловски се запишува лицето Тони Ангелески од Прилеп - претседател на клубот.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф.бр. 31/01. (13517)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 25 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани и фондации со име Детски парламент за Прилеп од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се развој и заштита на детето и неговите загарантирани права, заштита на детето од секаков вид на насилство, борба против злоупотреба на детето, чување и унапредување на здравјето, хуманистички чувства, социјална сигурност, заштита на достоинството и интегритетот на детето, заштита и унапредување на семејството, борба против сите детски болести, особено зависноста од пушење, пиене и дрогирање, развивање на силни морални и етички особини, соработка, солидарност и рамноправност меѓу членовите на детскиот парламент со сите деца и народи од цел свет, формирање на разни клубови, секции, групи, организирање на мировни, економски движења и акции, здружување со невладини организации, залагање за мир, пацифизам, ненасилство и елиминирање на секој вид расна, верска, национална и полово дискриминација и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп во просториите на ОУ "Кире Гаврилоски Јане".

Лице овластено за застапување на здружението е Макрески Јован од Прилеп - претседател на здружението.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф. бр. 25/01.

(13518)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 33 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име СФЕРА - Центар за инплементација и подем на граѓанското општество од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се активности за инплементација и подем на граѓанското општество, едукација и соработка со сите етнитети во Македонија, хармонизирање на соживотот меѓу различни етнички групи, намалување на етничките разлики, рамноправност на жените, учество на хендикепирани лица со посебен статус во граѓанското општество и организирање на хуманитарни акции, учество на сите сфери во демократијата и демократските процеси во Р.Македонија, едукација на граѓаните за граѓанскиот подем, влијание врз јавното мислење во спроведувањето на законите и уставот на Република Македонија, доставување на предлози и сугестии до надлежните органи, соработка со сите организации, совладини агенции, институции и фондации, организирање на симпозиуми, стручни советувања, акции за отстранување на пороците кај граѓаните, развој на граѓанската свест, соработка со македонци кои што живеат во странство и други цели и задачи.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Вера Циривири" бр. 46.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Горан Никлевски - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф.бр. 33/01.

(14472)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 34 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Спортско културно уметничко здружение ГЕМИЦИИ или скратено СКУЗ ГЕМИЦИИ од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се: спортски активности и организирање на културно уметнички активности на играорци, создавање и интерпретација на уметнички дела, дејности на посредување во културата и забавни активности, рекреативни дејности, спортски натпревари, подобрување и унапредување на спортски и културно уметничките активности во културата, образование и други права и интереси и уверувања, согласно Уставот и Законот.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Бошко Буха" бр. 16.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Петрески Љупче - претседател на извршниот одбор.

Од Основниот суд во Прилеп.

(14473)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен, под Рег.Згф.бр. 3/01 се запишува Здружение на граѓани со назив Центар за екологија и одржлив развој - Ресен.

Здружението има за цел зачувување на природните и културните вредности на Преспа и пошироко, преку промоција на одржлив развој, конзервација на природата и подигнување на јавната свест во врска со тоа.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен, ул. "Корчуланска" бр. 3/18.

Лице овластено за застапување на здружението е Арон Пруцловски од Ресен, претседател на здружението.

Од Основниот суд во Ресен,Рег.Згф.бр. 3/01.(13914)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен под Рег.ЗГФ.бр. 4/01 се запишува Здружение на граѓани со назив Асоцијација за фолклор "ПРЕСПАНСКИ СЛАВЕЈ" с.Наколец, Ресен.

Здружението има за цел да ја утврди и реализира културно уметничката дејност, да го реализира и развива културно уметничкиот и забавниот живот на учениците, младинците, студентите и други работници во пошироката заедница, да ја реализира и развива меѓународната соработка во културно уметничката дејност, да остварува соработка со други слични друштва и организации во земјата и странство, да се грижи за омасовување и подмладување со нови членови, да работи на стручно издигање и усовршување на своето членство, да се вклучува и реализира однапред договорена програма со надлежни органи во градот и Републиката и да врши снимање и репродукција на касети и нивна продажба.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Наколец - Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Бедет Ајредини од Скопје, претседател на здружението.

Од Основниот суд во Ресен,Рег.ЗГФ.бр.4/01.(13915)

Основниот суд во Тетово со решение Рег.Згф.бр. 13/01 од 21.05.2001 година го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 13/01 се запишува Здружение на граѓани - еколошко здружение "ФЛОРА" со седиште во с. Вратница - општина Вратница.

Работата и активностата на здружението ќе се однесува на организирање и спроведување на акции за чистење на непосредната животна средина спроведување на акции за пошумување, подигнување на активности за решавање на актуелните проблеми со загадување на непосредната животна средина како и други активности сврзани со заштита на животната средина.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на општина с.Вратница.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 21.05.2001 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф.бр. 13/01.

(13519)

Основниот суд во Тетово со решение Рег.Згф.бр. 11/01 од 23.04.2001 година го запиша следното:

Во регистарот на граѓани и фондации под рег.бр. 11/01 се запишува Здружение на граѓани - Здружение на земјоделски производители со скратено име З.З.П. - Пирок, со седиште во с.Пирок, во просторите на Месната заедница.

Работата и активностите на здружението на индивидуалните земјоделски производители ќе се однесува на унапредување на земјоделското производство преку непосредно запознавање на најсовершените достигнувања во земјоделството, зголемување на производството на земјоделски производители, изнаоѓање пазари во странство и воспоставување контакти и подобрување на земјоделскиот стандард и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на општина Боговиње и пошироко.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 23.04.2001 година.

Од Основниот суд во Тетово. (14125)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Рег.згф.бр. 16/01 од 25.05.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег.бр. 16/01 се запишува Здружението "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" од с.Брвеница.

Работата и активностите на здружението се вклучување на младите во културно забавни, еколошки, спортски и образовни активности, соработка и давање помош на други регистрирани здруженија на граѓани, спречување на комуницијално искористување на малолетни лица, подигање на еколошката свест на младите, хуманитарна помош на индивидуалци и загрозенци лица, грижа за стари и изнемоштени лица и сл.

Седиштето на здружението е во с.Брвеница, а истото ќе делува во општина Брвеница и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (14387)

### СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I.Ст.бр. 161/01 од 23.05.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатије за производство, промет и услуги "МЕДАРА УГРИНОВСКИ" ДОО Скопје, со седиште на бул."Партизански Одреди" бр. 48-А-2/6, и жиро сметка бр. 40120-601-380893, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатије за производство, промет и услуги "МЕДАРА УГРИНОВСКИ" ДОО Скопје, со седиште на бул."Партизански Одреди" бр. 48-А-2/6, и жиро сметка бр. 40120-601-380893, се заклучува.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14460)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 176/01 од 24.05.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за туризам, трговија и услуги "ПЕЛА ТУРС - ЕМПИРЕ" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Лазар Танев" бр. 43, и жиро сметка бр. 40100-601-395263, па истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за туризам, трговија и услуги "ПЕЛА ТУРС - ЕМПИРЕ" ДОО увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14416)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 36/01 од 05.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатије во приватна сопственост "МЕГА - ПОИНТ" ПО Скопје, со седиште на ул. "Бојмија" бр. 4-1/46, со жиро сметка бр. 40100-601-137101 и регистарска влошка бр. 1-14074-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатије "МЕГА - ПОИНТ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14562)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 167/00 од 24.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатије за интелектуални - книгоствени услуги и трговија на големо и мало "ЕВТ КОНСАЛТИНГ" ДОО увоз-из-

воз Скопје, со седиште на ул. "Васил Главинов" бр. 36, со жиро сметка бр. 40100-601-342428 и регистарска - влошка бр. 1-61777-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатије "ЕВТ КОНСАЛТИНГ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14554)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 179/01 од 07.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатије за трговија на големо и мало "ЕВТ МИКРО - МАРКЕТ" Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "Босна и Херцеговина" бб, со жиро сметка бр. 40100-601-325378 и регистарска влошка бр. 1-59485-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатије "ЕВТ МИКРО - МАРКЕТ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14561)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 110/01 од 29.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатије за промет и услуги "ГУД - ЛУКС" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 69, локал 2, со жиро сметка бр. 40100-601-376558 и регистарска влошка бр. 1-53099-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатије "ГУД - ЛУКС" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14452)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 163/00 од 24.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатије за превоз, трговија и услуги "АСИ - СЕЛ" експорт-импорт ПО Скопје, со седиште на ул. "Патрис Лумумба" бр. 15, со жиро сметка бр. 40100-601-420141 и регистарска влошка бр. 1-61949-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатије "АСИ - СЕЛ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14450)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 82/01 од 29.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "В и Д и М" ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Коце Металец" бр. 11/9, со жиро сметка бр. 40100-601-385494 и регистарска влошка бр. 1-68187-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво "В и Д и М" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14408)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 62/01 од 07.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатије за трговија на големо и мало "СЕФЕР КОМЕРЦ" Д.О.О.

увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Вашингтонска" бр. 58, со жиро сметка бр. 40100-601-274400 и регистарска влошка бр. 1-49346-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "СЕФЕР КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14414)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 104/01 од 29.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво, инженеринг и трговија "ИЗОМАК" Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 19, со жиро сметка бр. 40100-601-374959 и регистарска влошка бр. 1-66775-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ИЗОМАК" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14411)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 98/01 од 29.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Услужно, трговско, производно претпријатие "НИЛ" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "Бојмија" бр. 6/1-24, со жиро сметка бр. 40100-601-295633 и регистарска влошка бр. 1-53650-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Услужно, трговско, производно претпријатие "НИЛ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14354)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 137/01 од 29.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало и услуги "ПРИНЦИПАЛ" увоз-извоз П.О. Скопје, со седиште на ул. "Јане Сандански" бр. 83-2/21, со жиро сметка бр. 40100-601-65950 и регистарска влошка бр. 1-9151-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ПРИНЦИПАЛ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14352)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 119/01 од 29.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "БРОД - М" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 44/4-15, со жиро сметка бр. 40100-601-207153 и регистарска влошка бр. 1-36325-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "БРОД - М" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14350)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 159/01 од 06.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за меѓународен транспорт, шпедиција, промет и услуги "ВИВА - М" Скопје, со седиште на ул. "Ратко Мирковиќ" бб, со жиро сметка бр. 40100-601-296971 и регистарска влошка 02038564?-3-019000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДМТШПУ "ВИВА - М" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14361)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 117/01 од 22.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие "АС - КОМЕРЦ" експорт-импорт застапување, консигнација и внатрешен промет, со седиште на ул. "Никола Добровиќ" бр. 1/2-9, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-49974 и регистарска влошка 1-4432-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот "АС - КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14344)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 111/01 од 07.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за домашен меѓународен транспорт на стока, домашна и меѓународна шпедиција, поправка и одржување на друмски моторни возила "ДИНАМО КОМЕРЦ" Скопје, со седиште на ул. "15-ти Корпус" бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-124902 и регистарска влошка 1-19255-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПДМТДСДШ "ДИНАМО КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14343)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 177/01 од 06.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги "КОНТИКИ - М" Иљо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Горѓи Андреевиќ Кун" бр. 15, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-418391 и регистарска влошка 02008988?-8-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДТТУ "КОНТИКИ - М" Иљо ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14553)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 154/01 од 04.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ЛАТИНГ - КОМ - ТРЕЈД" Ацо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Радишанска" бр. 4, со жиро сметка бр. 40100-601-146464 како и број на регистарска влошка 02008412?-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ЛАТИНГ - КОМ - ТРЕЈД" Ацо ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14451)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 130/01 од 05.06.2001 година над ДООЕЛ "ВИНИ" од Ресен, ул."4-та" бр. 15/14, со дејност трговија, жиро сметка 40310-601-100335 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14465)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 129/01 од 05.06.2001 година над ПП "ВАЛЕНТИНО - КОМЕРЦ" од Битола, ул."Арон Ароести" бр. 50, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-64126 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14516)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 26/01 од 05.06.2001 година над ДООЕЛ "ЗОКАЦ" од Битола, ул."Димче Лахчански" бр. 72, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-43351 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14514)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 11/01 од 16.03.2001 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за шпедиција и трговија, туризам, угостителство и други услуги "ЧЕТИ КОМЕРЦ" Шефкет Нуредини и други ДОО со жиро сметка бр. 40320-601-33647 при ЗПП експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над должникот Друштво за шпедиција и трговија "ЧЕТИ КОМЕРЦ" ДОО поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (14519)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 170/00 од 23.05.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДГУТ "НАМА" ДООЕЛ од с.Дабилџа, општина Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-7155 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено поради немање на имот истата да не се спроведе, односно се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14466)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 67/01 од 23.05.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец "Кирил Пављо Алексиев" т.п. од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-64308 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено поради немање на имот истата да не се спроведе, односно се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14467)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 68/01 од 08.05.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДУГУП "КИКА" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-78326 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено поради немање на имот истата да не се спроведе, односно се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (14468)

Основниот суд во Тетово објавува дека врз основа на решението за привремено запирање на стечајната постапка Ст.бр. 79/96 на ПОКТУ "АГРОКООПЕРАЦИЈА" Тетово од 22.06.2000 година и согласноста на донесената програма за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на ПОКТУ "АГРОКООПЕРАЦИЈА" од страна на Агенцијата за приватизација на Република Македонија, се закажува рочиште за донесување на решение за давање на согласност за отпочнување на постапката за трансформација и запирање на стечајната постапка што ќе се одржи на ден 28.06.2001 година во 11.30 часот во сала бр. 1/1 на Основниот суд во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (14424)

## ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л.бр. 1655/00, донесено од овој суд на 17.05.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за услуги во внатрешен и надворешен промет "СТРЕЛИЦИЈА" ЦО од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 4-2/7, и жиро сметка 40120-601-149279 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14207)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л.бр. 1654/00, донесено од овој суд на 30.05.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за услуги во внатрешен и надворешен промет "КОЈА ВЕРА" Ц.О. од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 4-2/7, и жиро сметка 40120-601-101080 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 153/2001 од 13.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕАДЕ-КС" ЦО експорт-импорт од Скопје, ул."Роман Каскалевик" бр. 21-а, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-110910.

За ликвидатор се определува лицето Благоја Стефески, ул."Владимир Комаров" бр. 23/26 од Скопје, тел. 461-210.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14309)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 34/2001 од 08.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, преработка, внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги "Б.Е.Х." увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Карпошово востание" бр. 4/1-5, Скопје со жиро сметка бр. 40120-601-303265.

За ликвидатор се определува лицето Костова Рајна, ул. "Драгиша Миловиќ" бр. 5-1-6 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14379)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.П.бр. 875/2000 од 06.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за инженеринг и изведба "МЕГАРОН ИНЖЕНЕРИНГ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, и жиро сметка бр. 40100-601-331314.

За ликвидатор се определува лицето Стојановска Каролина, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 12/9, од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14458)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.П.бр. 188/01 од 05.06.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "ТЕХНОТРОНИК" извоз-увоз Д.О.О. од Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-41154.

За ликвидатор се определува лицето Мазнев Благојче, ул. "Бањица" бр. 26, Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14555)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л.бр. 1480/00, донесено од овој суд на 04.06.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "НАС ЈАЛ СУНГЕРИ" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8-1/15, и жиро сметка 40100-601-198204 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14556)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л.бр. 846/00, донесено од овој суд на 25.05.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за производство и трговија "ТЕРМО КОМЕРЦ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Торѓи Поп Христов" бр. 6/4-4, и жиро сметка 40100-601-150112 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14328)

## ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Атанас Денковски од Куманово, ул. "3 МУБ" бр. 67-ц/9, со тел. 31724, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 2826/2000, објавува дека Друштво за производство, промет и услуги "ПРО АРТ" Горан ДООЕЛ Куманово, ул. "Пионерска" бр. 11, со број на жиро сметка 40900-601-47067 отворена при ЗПП Филијала Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (14123)

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. "Н. Вукмировиќ" бр. 11, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 1624/2000, објавува дека Друштвото за трговија и маркетинг "КИМ - 3" Мими ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-360535 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (14181)

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. "Н. Вукмировиќ" бр. 11, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 2915/2000, објавува дека Друштвото за трговија и услуги "ОСКАР - ИНВЕСТ" Зујца ДОО увоз-извоз Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (14182)

Ликвидаторот Медо Балиќ од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 3280/98, објавува дека Друштвото за промет и услуги "АЛМЕК" Медо и други ДОО со број на жиро сметка 40100-601-57957 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14204)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 863/2001 од 30.03.2001 година, објавува дека Друштвото за маркетинг, трговија и услуги Мултимедиски дистрибутивен систем "МДС" Предраг и други ДОО увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-300814 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14448)

Ликвидаторот диплекон. Игне Касниоски од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 2359/2000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "РЕКОРД 96" Лидија ДООЕЛ Скопје, ул. "Иван Цанкар" бр. 43, со број на жиро сметка 40120-601-377508 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14447)

Ликвидаторот диплекон. Игне Касниоски од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 819/2001, објавува дека Друштвото за трговија и услуги "ЗЛАТАРНА АУРОДЕНТ" Лилјана ДООЕЛ ДОО ц.о. Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 7-2/3, со број на жиро сметка 40100-601-220715 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.



Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14446)

Ликвидаторот Андон Петков од Битола, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2549/2000, објавува дека Друштвото "АНПМ" Андон ДООЕЛ со број на жиро сметка 40100-601-350376 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14486)

Ликвидаторот Филип Спасовски од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 792/2001, објавува дека Друштвото СФП "ПОЛИЕСТЕРДЕЈ" Филип ДООЕЛ со број на жиро сметка 40120-601-427532 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14485)

Ликвидаторот Попјордановски Љупчо од Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр.4/30, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 1228/2001, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "ИЛКА" Кристина ДООЕЛ Скопје, ул. "Варшавска" бр. 1, со број на жиро сметка 40120-601-319615 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14445)

### МАЛИ ОГЛАСИ

#### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1472523/00, издаден од УВР - Велес на име Мирза Папик, с. Г. Оризари, Велес. (14346)

Пасош бр. 1113210/98, издаден од УВР - Куманово на име Смилевски Игор, ул. "В. Карангелевски" бр.90, Куманово. (14347)

Пасош бр.1147006, издаден од ГВР - Кочани на име Стојан Ристов, ул. "Карл Маркс" бр.81, Кочани. (14367)

Пасош бр. 1017383/98, издаден од УВР Струга на име Жуга Азир, с. Велешта, Струга. (14371)

Пасош бр. 686486/95, издаден од УВР - Скопје на име Поповска Лилјана, ул. "Бела Краина" бр.8 а, Скопје.

Пасош бр.1334828 на име Србаков Јане, ул. "8 Септември" бр.114, Радовиш. (14374)

Пасош бр.1335655 на име Ердан Ибраимов, ул. "Шан Маала" бр. 28, Радовиш. (14375)

Пасош бр. 309701 на име Мерибе Рахмани, Гостивар. (14384)

Пасош бр. 1249949 на име Гулифати Ахмети, Гостивар. (14382)

Пасош бр.1427015 на име Рамани Шефкија, ул. "Белчица" бр.106, Гостивар. (14383)

Пасош бр. 1427014 на име Рамани Бујар, ул. "Белчица" бр.106, Гостивар. (14384)

Пасош бр. 685534/95, издаден од УВР - Скопје на име Адо Тодороски, ул. "К. Трифун" бр. 5, Скопје. (14409)

Пасош бр. 526043 на име Алка Казим, с. Радолишта, Струга. (14418)

Пасош бр.990675 на име Димова Марија, ул. "Т. Брушански" бр.52, Кавадарци. (14422)

Пасош бр. 1434971 на име Ердан Шерифоски, ул. "Кораб" бр. 22, Прилеп. (14423)

Пасош бр.1434972 на име Ерхан Шерифоски, ул. "Кораб" бр.22, Прилеп. (14425)

Пасош бр.1130589, издаден од УВР Струмица на име Стојковска Невенка, с. Банско, Струмица. (14429)

Пасош 971071 на име Рамани Шабан, ул. Штипска" бр.25, Тетово. (14449)

Пасош бр. 1122593, издаден од УВР - Скопје на име Ашмет Ковачи, с. Сарај, Скопје. (14455)

Пасош бр. 896915/96, издаден од УВР - Скопје на име Исмет Каљиси, ул. "Серава" бр. 63, Скопје. (14459)

Пасош бр.1128886/98, издаден од УВР - Скопје на име Нермине Шерифи, ул. "Ц. Кенеди" бр.9 а/2-9, Скопје.

Пасош бр. 583932, издаден од УВР Тетово на име Изари Кемал, с. Орашје, Тетово. (14477)

Пасош бр. 1069521, издаден од УВР - Скопје на име Усеинов Џенгис, ул. "А. Зограф" бр.5 б, Скопје. (14481)

Пасош бр. 1233929/99, издаден од ГУВР Скопје на име Адем Јусуфовски, с. Сарај, ул. "4" бр. 33, Скопје.

Пасош бр. 1217069, издаден од ГУВР Скопје на име Бораниевска Агнеза, ул. "Мице Козар" бр.14, Скопје.

Пасош бр. 1212027, издаден од УВР Тетово на име Нуредини Насуф, с. Горно Седларце, Тетово. (14532)

Пасош бр.014126, издаден од УВР - Куманово на име Салихи Мерхем, с. Ваксинце, Куманово. (14537)

Пасош бр. 1447532 на име Нуро Бишевац, с. Батинци, Скопје. (14548)

Пасош бр. 1362990, издаден од УВР - Крива Паланка на име Петровски Миле, ул. "11 Октомври" бр.21, Крива Паланка. (14549)

Пасош бр.0331179, издаден од ОВР - Неготино на име Јованов Стојанчо, ул. "29 Ноември" бр. 29, Неготино.

Пасош бр.494366/95, издаден од УВР - Куманово на име Јонуз Исаку, ул. "Доне Божинов" бр.62, Куманово. (14569)

Пасош бр. 812109/95, издаден од УВР - Скопје на име Серафимова Слаѓана, бул. "Јане Сандански" бр.98/3/8, Скопје.

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 44/08.06.2001 година под реден број 14331 на име Садие Алилова се сторнира.

Пасош бр. 908958 на име Александар Спасовски, ул. "В. Комаров" бр. 14/3, Скопје. (12612)

Чекови од бр. 3576516 до 3576525, од тековна сметка бр. 1039399, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовска Севданка, Скопје. (14427)

Чекови од бр.1409912 до 1409926, од тековна сметка бр. 13236504, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсенова Биљана, Скопје. (14453)

Чекови од бр. 5632580 до 5632589, од тековна сметка бр.13868587, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Гокеска Венера, Скопје. (14464)

Работна книшка на име Надица Шешова, Скопје.

Работна книшка на име Демиров Дзеландин, ул. "25 Мај" бр.48, Свети Николе. (14385)

Работна книшка на име Василевска Билјана, ул. "Мукос" бр.7, Битола. (14394)

Работна книшка на име Апостолска Олгица, Тетово. (14403)

Работна книшка на име Стојковски Дејан, Скопје.

Работна книшка на име Новеска Стојна, Скопје 14478

Работна книшка на име Ханифе Љатифи, ул. "Жел. Станица" бр. 94, Куманово. (14487)

Работна книшка на име Авдији Хајрула, ул. С.Смионов" „Куманово. (14488)

Работна книшка на име Саша Додевски, с.Г. Коњаре, Куманово. (14489)

Работна книшка на име Лазаревски Борис, ул. "Ј. Сандански" бр.32-1/7, Охрид. (14490)

Воена книшка на име Васил Чаковски, ул. "И. Методи" бр.51, Охрид. (14492)

Воена книшка на име Драгиша Димески, Скопје.

Свидетелство за 3 година, издадено од УСО "Кочо Рацин" Скопје на име Белинда Аслани, Скопје. (14362)

Свидетелства за 1 и 2 одд. издадени од ОУ "Петар Здравковск - Пенко" Скопје на име Рецовиќ Хасим, Скопје. (14363)

Свидетелство за 8 одделение на име Љупчо Ефтимов, ул. "Скопска" бр.68, Кочани. (14386)

Свидетелство на име Тасева Моника, с. Чифлик, Виница. (14388)

Свидетелство на име Даниела Цоневска, ул. "Ј. Сандански" бр. 5/21, Крива Паланка. (14390)  
 Свидетелство на име Добрде Ристов, с. Конопница, Крива Паланка. (14391)  
 Свидетелство издадено за 4 одделение на име Калова Марија, с. Карабинци, Штип. (14392)  
 Свидетелство за 5 одделение, издадено од ОУ "Гоце Делчев" на име Трајчева Соња, с. Врсаково, Штип.  
 Свидетелство за 5 одделение на име Адела Рамчевиќ, с. Лажани, Битола. (14396)  
 Свидетелства за 5-6-7 одделение на име Азизи Милаим, Тетово. (14400)  
 Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Дрита", с. Рапче на име Рихан Хдиу, Скопје. (14401)  
 Свидетелство за 6 одделение на име Медиха Ибраими, Тетово. (14402)  
 Свидетелство за 5 одделение на име Зујета Рупшита, ул. "Сали Фрашери", с. Пирок, Тетово. (14404)  
 Свидетелство за 5 одделение на име Елза Јусуфи, с. Пирок, Тетово. (14405)  
 Свидетелство на име Мерита Јакупи, с. Пршовце, Тетово. (14406)  
 Свидетелство на име Казими Хатиџе, с. Пршовце, Тетово. (14407)  
 Свидетелство на име Малионов Штерјо, ул. "Колџ Цветков" бр. 98, Велес. (14413)  
 Свидетелство за 5 одделение, издадено од ОУ "Крсте Мисирков" Скопје на име Ирена Ангеловска, Скопје.  
 Свидетелство за 1 година, издадено од ДМУ "8 Септември" Скопје на име Биљалов Денис, Скопје. (14417)  
 Свидетелство на име Мирусе Ссини, Тетово. (14431)  
 Свидетелство на име Јасмин Амита, Тетово. (14432)  
 Свидетелство за 8 одделение на име Горѓиевски Трајче, с. Ореше, Велес. (14433)  
 Свидетелство за 5 одделение на име Шапкова Сенка, бул. "А. Македонски" бр. 312/14, Велес. (14434)  
 Свидетелство за 1 година, издадено од Гим. "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Асан Зејнеп, Скопје. 14435  
 Свидетелства за 1-3 година на име Крајчева Тина, Гевгелија. (14436)  
 Свидетелство на име Патраков Ставре, Гевгелија.  
 Свидетелство за 6 одделение, издадено од ОУ "Крсте Петков Мисирков" Скопје на име Мојсоски Дејан, Скопје. (14457)  
 Свидетелства за 2 и 3 година, издадени од ДСУТУ "Лазар Танев" Скопје на име Станишќовска Моника, Скопје. (14463)  
 Свидетелство на име Георгиевски Ѓорѓи, с. Бања, Кочани. (14482)  
 Свидетелство на име Христов Тодор, ул. "Б. Единство" бр. 2, Виноца. (14483)  
 Свидетелство на име Севдаил Ајдини, ул. "Бигне" бр. 38, Куманово. (14484)  
 Свидетелство за 1 година на име Радован Тошевски, ул. "М. Тито" бр. 138, Крива Паланка. (14491)  
 Свидетелство за 6 одделение на име Ивана Постолова, с. Ораовица, Радовиш. (14493)  
 Свидетелство за 5 одделение на име Ивана Постолова, с. Отаовица, Радовиш. (14494)  
 Свидетелство за 7 одделение на име Ивана Постолова, с. Ораовица, Радовиш. (14495)  
 Свидетелство на име Пановски Стамен, с. Сталковица-Злетово, Пробиштип. (14496)  
 Свидетелство за 5 одделение на име Даниел Петков, ул. "К. Рацин" бр. 109, Пробиштип. (14497)  
 Свидетелство за 8 одделение на име Зоран Нанев, ул. "11 Октомври", Пробиштип. (14498)  
 Свидетелство на име Трајковски Александар, Свети Николе. (14499)  
 Свидетелство на име Николова Билјана Комплекс-УЗУС. Блок бр. 2/3, Велес. (14500)  
 Свидетелства за 1-2 година на име Ташева Марина, ул. "Беласица" бр. 7/2, Велес. (14501)  
 Свидетелство на име Ѓоре Трајковски, Велес. (14502)  
 Свидетелство за 1 година на име Наташа Љушева, ул. "Т.П. Одред" бр. 19, Гевгелија. (14503)  
 Свидетелство за 3 година на име Прошев, Б. Иван, ул. "8 Март" бб, Богданци. (14504)  
 Свидетелство за 2 година на име Ампов Александар, ул. "Маршал Тито" бр. 20, Гевгелија. (14505)  
 Свидетелство за 5 одделение на име Николовска Христина, с. Иванковици, Велес. (14480)

Здравствена книшка на име Јовановски Александар, с. Дихово, Битола. (14395)  
 Книшка на име Симјаноска Татјана, Македонски Брод. (14397)  
 Книшка на име Богески Сашо, Македонски Брод.  
 Книшка на име Амџоски Мевлудин, Македонски Брод. (14399)  
 Девизна штедна книшка бр. 7189-70 на име Здравко Димов, ул. "Герасим Матаков" бр. 15, Кавадарци. (14412)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-16/113 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ЗА НАБАВКА НА:

1. Противпожарна опрема по вид и количина наведена во Прилог бр. 1

Прилогот може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје соба 711 во работен ден од 10,00 до 12,00 часот.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни и физички лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавни набавки.

Набавката е делива по видови на средства од Прилог бр. 1.

#### II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Пени без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко карен корисник.
3. Квалитет на средствата согласно утврдените стандарди и условите дадени во техничката документација на производителот (каталози и проспекти).
4. Начин и услови на плаќање.
5. Рок на испорака на средствата.
6. Гарантен рок и обезбеден сервис и
7. Рок на важност на понудата.

#### III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕНА КОПИЈА ОД НОТАР) И ТОА:

1. За финансиската и економска способност согласно член 22 од Законот односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет.
2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од Законот.
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од Законот (понудувачот треба да достави референтна листа на извршени испораки во досегашниот период, обезбеден сервис со расположива техничка опрема и стручен кадар и резервни делови за понудените средства).

#### IV. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ согласно член 25, став 1 алинеја втора од Законот и тоа:

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| - цена             | (40 поени), |
| - квалитет         | (30 поени), |
| - рок на испорака  | (20 поени), |
| - начин на плаќање | (10 поени). |

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-16/113, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документација од глава IV, треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот, на адреса: Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

**VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ". Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 10,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот кога е објавен повикот во "Службен весник на Република Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден е неработен ден (сабота, недела или празничен ден), тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/ 28 28 94.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 19/2001  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач на ограничениот јавен повик е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 19/2001 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка на: дводелен комплет за дожд од "Горетекс" материјал - 6.000 парчиња.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 33 од Законот за јавни набавки.

**II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ**

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе се побара доставување на понуда.

2. Понудувачите кои се бават со соодветна стопанска дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет; расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката; менаџерска способност; искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност и дали има документ за регистрација.

**III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој повик ги доставуваат следните документи:

- Документ за техничко-технолошки бонитет;
- Документ за економско-финансиски бонитет;
- Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- Документ за менаџерска способност;
- Документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;
- Документ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;
- Документ за регистрација на дејноста;
- Документ дека не е под стечај или ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документација изнесува 21 ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и во едно од средствата за јавно информирање.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб - Скопје.

**IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според бараната содржина во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни информации можете да добиете на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

**ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 20/2001****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач: Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката: Маици со краток ракав - 12.000 парчиња, во маскирана верзија или еднобојни.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

**II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ**

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

**III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА** која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи:

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

**IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:**

- квалитет	30 поени,
- цена	30 поени,
- начин на плаќање	10 поени,
- рок на испорака	30 поени.

**V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до комисијата на 26.06.2001 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/01 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРС- ТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2001 ГОДИНА

#### 1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

#### 2. ПОНУДУВАЧИ

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за трговија на мало со канцелариска опрема.

#### 3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка на потрошен канцелариски материјал за потребите на Министерството за финансии во 2001 година.

- Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост за сите глави од Листата на потрошен канцелариски материјал или само за одделна глава од Листата.

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

#### 4. НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на потрошниот канцелариски материјал ќе се врши sukcesивно според месечните потреби на набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржани видот и количината на потрошниот материјал и местото на испорака.

#### 5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- опис на понудиениот потрошен материјал (за секој артикал назив на производителот, земја на производство и др.);

- поединечна цена по единечна мера (парче, ролна, кочан, сет, рис, кутија, ролна) за секоја позиција од Листата на потрошен канцелариски материјал;

- вкупна цена за секоја одделна глава од Листата и вкупна цена на понудата, крајна со засметан ДДВ и други давачки и исказана во денари;

- рок на испорака (исказан во денови, сметан од денот на доставувањето на порачката);

- рок на плаќање (исказан во денови, сметан од денот на доставувањето на фактурата за извршената испорака);

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се исказани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

#### 6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста (влошка 3 од Изводот и истовремено дејноста за трговија на мало со канцелариска опрема да биде заокружена);

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постар од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

6.2. Документите со кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација":

- список на главни испораки на потрошен канцелариски материјал во претходната година со количините на испорачаниот потрошен канцелариски материјал и примачите, заверен и потпишан од одговорното лице;

- писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен канцелариски материјал во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

- писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја врши до организационите единици во општините во Републиката, заверена и потпишана од одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

#### 7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО- ЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена	35 поени;
- Квалитет	35 поени;
- Рок на испорака	15 поени;
- Начин и рок на плаќање	15 поени.

#### 8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 29.06.2001 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14 или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:15 часот секој работен ден).

Листата на потрошен канцелариски материјал што ќе се набавува во Министерството за финансии во 2001 година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 3/01, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот во Министерството за финансии на III-ти кат, канцеларија бр. 19.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 29.06.2001 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за труд и социјална политика, објавува

### ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ- ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПОНУ- ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за труд и социјална политика.

2. Предмет на јавниот повик бр. 1/2001 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавката која ја врши Министерството за труд и социјална политика.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика има потреба од претходно утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои би биле повикувани да достават понуди за градежни и градежно занатски работи како и набавка на опрема за следните проекти:

- Надградба на старски дом во Прилеп.

- Изградба на објект за хендикепирани лица во Банско - Струмица.

- Изградба и адаптација на 3 дневни центри за хендикепирани лица во Кичево, Битола и Крива Паланка.

- Реновирање, санација и адаптација на повеќе установи од областа на Социјалната заштита.

2. Понудувачите кои се бават со стопанска дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметните јавни набавки врз основа на оценката дали имаат потребен техничко технолошки бонитет, економско финансиски бонитет, расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката, менаџерска способност, искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност и дали има документ за регистрација.

## 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите треба да ги приложат документите и податоците кои се приложуваат кон пријавата од точка 2 на овој повик.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата 10 дена од денот на објавувањето.

4. Документацијата се доставува до набавувачот Министерството за труд и социјална политика на ул. "Кочо Рацин" бр. 14, Скопје.

## 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата која нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/6-2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ВИТРИНИ ЗА НУМИЗМАТИЧКИОТ МУЗЕЈ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" б.б.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

### II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е прибирање на понуди за набавка на 42 витрини за Нумизматичкиот музеј на Народна банка на Република Македонија. Описот е даден во тендерската документација.

### III. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" бб, Скопје, секој работен ден од 8 до 12,00 часот во соба бр. 6 на I кат.

За подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 32.000,00 денари на име Народна банка на Република Македонија на:

- жиро-сметка 40100-611-16;

- повикување на број 1000, шифра 03;

- даночен број: 4030992254867;

цел на дознаката: Уплата за подигање на тендерска документација.

## IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бруто износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот на додадена вредност и др. издатоци и трошоци).

- цената да биде изразена во денари.

3. Опис на квалитетот за извршување на работите.

4. Рок на извршување на работите.

5. Рок и начин на плаќање.

6. Гаранција.

7. Сервис.

## V. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши по следниве критериуми:

- Квалитет на изработка 300 бода;

- Висина на цената 300 бода;

- Рок на извршување на работите 200 бода;

- Гаранција и сервисирање 150 бода;

- Рок и начин на плаќање 50 бода.

## VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следнава придружна документација:

1. Извод од судска регистрација.

2. Документ за бонитет-позитивен, издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), и

3. Потврда од надлежниот суд дека против понудувачот не е поведена стечајна постапка.

4. Уверение од надлежниот суд дека спрема понудувачот не е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност, врз основа на правосилна судска одлука за сторен прекршок.

5. Доказ за техничка способност на понудувачот:

- референтна листа и список на досега изведени работи во последните три години по објекти, датум и износ;

- број и структура на вработени;

- податоци на расположива опрема;

- проспекти, каталози, фотографии и сл.

## VII. РОКОВИ

1. Понудите треба да се достават најдоцна до 02.07.2001 година (понеделник), до 10,00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта, на адреса Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб - Скопје, или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 02.07.2001 година.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 02.07.2001 година во 10,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб - Скопје (VI кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување, и

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој отворен повик.

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можел да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понууда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-117/2001  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА  
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАГЕР ES 10/70  
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-117/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за багер ES 10/70 за потребите на РЕК Битола во се според тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

**2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документацијата.

2.2. Понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" 9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, уплатени на жиро сметка 40100-601-5012, корисник Ј.П.ЕСМ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-117/2001.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на деловите. (ако има повеќе производител ли да се наведе за секоја позиција кој е производител).

3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост табелата која се доставува како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно исказан ДДВ.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда освен техничката) треба да бидат преведени на македонски јазик.

**4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платниот промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

**5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)**

5.1. Цена 50 поени;

5.2. Начин на плаќање 30 поени;

5.3. Рок на испорака 20 поени.

**6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 26. 06. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

**7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

7.1. Секој понудувач може да учествува само со едната понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 10, 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонија пат" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2001**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 27/2001 е ЈП "Македонија пат" со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

- Доставување понуди за набавка на:

1. Фреза за асфалт тип 2100 ..... бр. 1.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Во вкупна понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

Во цената да биде пресметан и ДДВ.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Рок и начин на испорака.

2.5. Услови на гаранција на предметот на понудата.

2.6. Рок и важност на понудата.

2.7. Упатство со технички карактеристики преведено на македонски јазик.

**3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА**

3.1. Извод од судска регистрација на дејност.

3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98) и во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки, ако како понудувач се јави странско правно лице, бонитетот треба да има задолжително превод на македонски јазик.

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција).

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мека на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

3.5. Банкова гаранција со износ од 5% од вкупната вредност на понудата (банковата гаранција го покрива делот што понудувачот го нуди).

3.6. Претставниците, а понудувачот треба да достават писмено овластување за учество во отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот повик).

#### 4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

4.1. Мостри, опис на фотографии на производот што треба да се набави, чија автентичност треба да се потврди.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

- Цена ..... 50 поени,
- Квалитет ..... 30 поени,
- Начин на плаќање ..... 10 поени,
- Рок на испорака ..... 10 поени.

#### 6. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

6.1. Набавувачот ја утврдува максималната цена на предметот на набавката над која не може да биде прифатена понудата и истата се чува во запечатен коверт во строга тајност се до моментот на нејзиното соопштување, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

#### 7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување ќе се сметаат како неблагоприятни и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, да се предадат во архивата на ЈП "Македонија пат" Скопје (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 25.06.2001 година во просториите на ЈП "Македонија пат" Скопје (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), 6 кат сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на КПУ Затвор - Скопје со отворени одделенија во Велес и Крива Паланка, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 1/2001 е КПУ Затвор - Скопје со отворени одделенија во Велес и Крива Паланка со седиште на ул. "Шуто Оризари" бб - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е дислокација и вградување на нова трафостаница ТС 10/0,4 КВ/630 КВА во кругот на затворот.

Тендерската документација може да се подигне од архивата на затворот по цена од 10.000 денари уплатени на благајната на затворот.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки.

##### 2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи единечни цени за секоја ставка, како и вкупна цена со посебно искажана цена, рок на важност на понудата и гаранција за квалитетот на извршените работи.

2.3. Карактеристиките на трафостаницата и останатите материјали што се вградуваат треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во РМ.

##### 3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет од носителот на платниот промет.

3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од одговорното лице на понудувачот.

##### 3.4. Решение за ДДВ.

3.5. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

#### 4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена,
- квалитет,
- рок на извршување,
- техничка и кадровска опременост,
- начин на плаќање.

#### 5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите - 15 дена, од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки, а доставувањето може да го извршат во архивата на КПУ Затвор - Скопје или на адреса: "Шуто Оризари" бб - Скопје.

5.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 02.07.2001 година (петок) во 12,00 часот во просториите на Затворот - Скопје во присуство на овластени претставници на понудувачите.

##### 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и кои нема да бидат изработени според тендерската документација и согласно Отворениот повик за прибирање на понуди, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

Дополнителни информации на тел: 650-546 и 650-547.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Органот на локалната самоуправа - општина Делчево, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001

##### 1. НАБАВУВАЧ

Општина Делчево.

##### 2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Изградба на фекална канализација во с. Разловци.

##### 3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Тендерската документација со која располага набавувачот се наоѓа во Фондот за комунален развој и патништа - Делчево.

- Истата може да се види и подигне со претходна уплата од 5000,00 денари на: жиро сметка: 40420-652-817 со даночен број: 4009991103017.

##### 4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Назив, адреса и седиште на понудувачот.

- Предмет на набавка.

- Рок на завршување на работите.

- Начин на плаќање.  
 - Гаранција за квалитетот на материјалите.  
 - Рок и важност на понудата.

**5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
 Согласно член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки.

**6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

- Квалитет.
- Цени и начин на плаќање.
- Рок на извршување на работите.

**7. ПОВИКОТ Е ЈАВЕН, ОТВОРЕН И АНОНИМЕН**

- Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, ул. "М. М. Брицо" бр. 40.

- Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

- Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата во присуство на овластени претставници на понудувачите во рок од 5 дена по завршувањето на отворениот повик, во 11 часот во соба бр. 22 - Општина Делчево.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на тел.: 033-411-101.

Комисија за јавни набавки

**ОБЈАВА**

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

**ОБЈАВУВА**

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец мај 2001 година во однос на месец април 2001 година е повисока за 0,5%, а планираната за 0,3% повисока во однос на месец април 2001 година.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2001 година во однос на месец април 2001 година за правните лица од член 3 изнесува до 0,5%, а правните лица од член 4 исплатата на платите за месец мај 2001 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,  
 Бедредин Ибраими, с.р.

**СОДРЖИНА**

	Страница
883. Указ бр. 16 за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	3279
884. Указ бр. 17 за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	3279
885. Указ бр. 18 за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	3279

886. Указ бр. 19 за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	3279
887. Указ бр. 20 за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија.....	3279
888. Указ бр. 21 за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија.....	3280
889. Одлука за помилување на осудени лица...	3280
890. Одлука за изменување на Одлуката за исплата на еднократен надоместок за регулирање на пензиско и инвалидско осигурување.....	3280
891. Одлука за дополнување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	3280
892. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за тутун - Прилеп.....	3292
893. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје.....	3292
894. Решение за именување в.д. директор на Домот на културата "Јане Сандански" - Ново Село .....	3292
895. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	3292
896. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за одбрана.....	3292
897. Решение за именување државен секретар во Министерството за одбрана.....	3292
898. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање	3292
899. Решение за именување државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	3293
900. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	3293
901. Решение за именување државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	3293
902. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје.....	3293
903. Решение за именување директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје.....	3293
904. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје.....	3293
905. Решение за именување директор на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје..	3294

**Акти на фондовите и заводите**

11. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија....	3294
<b>Објава</b> за стварната стапка на трошоците на живот за месец мај 2001 година.....	3310

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.